

Останува нејасно зошто државата навреме не реагира преку своите механизми за да се спаси "Алумина", односно зошто една деценија се заташкувале проблемите кои на крај кулминирале со тотален колапс на фабриката и 740 вработени завршиле на Бирото за вработување?!

Како по непишано правило, на новинарските прашања во врска со последните случувања во фабриката и најавите за нејзина продажба на тендер, не добивме одговор од стечајниот управник Ацо Дамчевски, го побаравме, но тој немаше време за разговор. Од секретарката добивме ветување дека ќе нè "побараат".

Кој ќе ги исплати доверителите на "Алумина" - банките, државата и вработените, ако се има предвид дека таа е проценета на десеттина милиони евра, додека нејзините долгови се околу 34-35 милиони евра, односно повеќе од три пати ѝ е зголемена задолженоста во однос на вредноста?!



ДАЛИ ФАБРИКАТА ЌЕ ЈА ЗАДРЖИ ПРЕТХОДНАТА ФУНКЦИЈА ИЛИ ЌЕ СЕ ПРЕАДАПТИРА ВО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ?

■ Пишува: Рената МАТЕСКА

ДОЖИВЕАВМЕ КОЛАПС ЗАШТО ВЛАСТА НЕ ГИ ИСКОРИСТИ ЗАШТИТНИТЕ МЕХАНИЗМИ

Стечајни, грди приказни како дневно-ноќна мора која ги вознемирува Македонците кои го губат своето достоинство останувајќи без егзистенција, со неможност да опстанат во суровото општество, кое никако да излезе од транзиционата треска која трае предолго, за да биде оценета како нешто вообичаено за една држава која стреми кон Европа!

Околу 740 вработени во некогаш успешната и профитабилна АД "Алумина" во март 2003 година завршија во Бирото за вработување, а фабриката, во која сега има само дваесеттина луѓе во функција на обезбедување, е оставена на милост и немилост на забот на времето, кој ги нагризува и така дотраените и зас-



ДЕНЕС ВО ФАБРИКАТА Е САМО ЧУВАРСКАТА СЛУЖБА

тарени машини. Она што најмногу загрижува е немањето реална слика за побарувањата на фабриката, бидејќи при-

казните не се совпаѓаат, односно најпрецизно не е одредено колкава е стечајната маса и колку изнесува долгот.

Ацо Дамчевски, стечајниот управник на скопска "Алумина" (некогаш успешна и профитабилна, денес во незавидна состојба), најави дека со одобрение на трите банки, кои имаат хипотека врз имотот на фабриката (Комерцијална банка, Стопанска банка и Тетовска банка), таа ќе се продаде преку тендер. Со тоа е отфрлена понудата на бизнисменот и поранешен директор на "Алумина", Зоран Зелениковски, за влез во фабриката со непосредна спогодба. Инаку, според шпекулациите во јавноста, тој нудел само 330.000 евра за надоместок на вработените, не се обврзувал дека ќе ги врати на работа, а ветил дека за една деценија ќе инвестира 7,5 милиони долари, со што

бројот на вработените би се зголемил за дополнителни 800 лица. Според други изјави, ексдиректорот Зелениковски ветувал рестартирање на фабриката и враќање на работа на 500 вработени. Поранешните вработени во "Алумина" организираа и акција за собирање потписи за да го поддржат Зелениковски во намерата да ја купи и да ја рестартира фабриката, одбивајќи за неа да се бори на тендер.

Инаку, сè што вредело во АД "Алумина", која десеттина години е на работ на преживување, поточно опстојувале по "пат на вештачко ди-

шење" (се мисли на стручни кадри), одамна ја напуштило, а технологијата со која располага е застарена и поради не одржувањето е речиси до уништена.

ДОЛГОВИ

Фабриката "плива" во долгови и, според многумина економски експерти, единствениот спас е во ликвидацијата и продажбата на меѓународен тендер. Проценето е дека "Алумина" вреди околу десеттина милиони евра, додека нејзините долгови се околу 34-35 милиони евра, односно задолженоста е трој-

но зголемена. Стручњаци сугерираа фабриката да се продава во два посебни дела: а тоа се металургијата и преработката, што опфаќа производство на врати, прозорци и градежни делови. Иако државата се води како доминантен сопственик на фабриката со 52,27 отсто од капиталот или 4,1 милион евра, сепак главниот збор ќе го имаат банките, од што само Стопанска банка како доверител има побарувања од повеќе од 10 милиони евра. На својот список на побарувања државата ги има неплатените ДДВ, придонесите за ПИОМ и за здравствено осигурување од 1997 година наваму.

Според Агенцијата за приватизација, која прва го изложи планот за продажба на "Алумина" на стратешки инвеститор, со понуда на меѓународен тендер, претходно имало тројца заинтересирани и тоа: домашен бизнисмен, компанија од Грција и компанија од Украина. Но, Одборот на доверители е оној кој е најзаинтересиран да ја избере најповолната понуда.

ПРОДАЖБА?!

Кој и да ја купи "Алумина" ќе има многу да расчистува со наталожените долгови, односно сè зависи од тоа како евентуалниот купувач ќе се договори со Владата и каква проценка ќе се направи. Нејасно е дали таа ќе остане да биде фабрика со функција каква што имала претходно или, пак, ќе биде пренаменета во друг деловен објект?!

"Целата состојба е хаотич-

на. Фабриката банкротира и ако навреме се реагираше и се употребеа владините механизми за заштита на нејзиното работење, тогаш можеби немаше да завршине во Бирото за вработување. Никој не ја знае вистинската приказна за висината на стечајната маса, за реалниот долг на фабриката, која ги пропушти сите возови за да застане на здрави нозе. Имаше понуда од поранешниот директор Зоран Зелениковски, кој со непосредна спогодба сакаше да ја земе и да ја рестартира "Алумина" и на работа да врати 500 луѓе. Но, ништо од тоа. Нашите надежи се изгубени, банкротиравме заедно со фабриката", вели еден од поранешните вработени во АД "Алумина".

Претходно стечајниот управник Ацо Дамчевски во јавноста се произнесе дека ја следи законската постапка, според која фабриката ќе оди на тендер и дури ако по трет пат тој не биде успешен, тогаш ќе се преземат други механизми. За неглатените придонеси на стечајците тој едноставно констатирал дека за тоа немало пари, а за собирањето потписи од страна на работниците за поддршка на Зелениковски за купување на фабриката коментирал дека поранешните вработени немаат право да му се мешаат во работата.

Стечајната приказна останува незавршена, а за среќен крај е потребно нешто повеќе од волшебно стапче, кое би направило среќни луѓе од досегашните 740 некогашни "алуминци", кои се во Бирото за вработување.



НЕМА КУПУВАЧИ ЗА АД "АЛУМИНА"

АД "Алумина" во стечај располага со површина од околу 40.000 квадратни метри, кои се влезени и во Деталниот урбанистички план и, според Министерството за економија, тој е предвиден за изградба на станбено-деловен комплекс, за кој би требало да има повеќе заинтересирани купувачи. Но, уште за време на градоначалничкиот мандат Стевчо Јакимовски инсистирал целиот комплекс да биде стопански и да не ја изгуби основната дејност.



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii i rezervacii
od 9⁰⁰ do 21⁰⁰ časot

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
MÜNCHEN

KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERBINDUNG MIT
SPOJIVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil: 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Selekja Sredja i Petok Germanija za MAKEDONKA
Selekja Sredja i Sabota Makedonija za GERMANIJA

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH